

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи- пречистен текст
(„Сл. Весник на РСМ.“ бр. 167/2015,27/2016 и 120/2018)
Директорот на ЈП Водовод и канализација – Скопје
објавува

Ј А В Е Н О Г Л А С Бр.8/2020
за прием на помошно-технички лица на неопределено време

Се распишува Јавен оглас за засновање на работен однос на неопределено време за помошно-технички лица и тоа следните работни места:

1. Сектор „Експлоатација и одржување на капацитети“
 - КДР0401А02002 КВ Механичар за фекални пумпи во Оддел за машинско одржување на пумпени станици за отпадни води во Одделение за електро-машински работи во Сектор Експлоатација и одржување на капацитети – 1 извршител

Општи услови:

- да е државјанин на Република Северна Македонија
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и

Посебни услови:

- најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или тригодишно средно образование
- КВ квалификација и
- најмалку 1 година работно искуство

Потребни документи:

- Пријавите за вработување се потполнуваат на образец изготвен од страна на институцијата кој може да се подигне од Архивата на ЈП Водовод и канализација – Скопје, а истиот е објавен и на веб страната на претпријатието: www.vodovod-skopje.com.mk
- свидетелства од I до III година средно образование (фотокопија) и свидетелство/диплома за КВ квалификација - III степен (фотокопија заверена на нотар)
- Уверение или Решение за државјанство (фотокопија)
- Доказ за работно искуство

Паричен нето износ на плата 21.000,00 денари

Распоред на работно време:

- Работни денови понеделник-петок
- Работни часови неделно 40
- Работно време од 07:30 до 15:30

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања по припадност на заедницата согласно годишниот план на институцијата за 2020 година е: Македонец(ка) 1

Јавниот огласот трае 3 (три) работни дена, сметано од денот на објавувањето во дневниот печат.

Доколку на јавниот оглас се пријават до 200 кандидати за едно работно место изборот ќе се изврши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот се изврши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се изврши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Ненавремена, некомплетна и неуредна документација нема да биде предмет на разгледување.

Пријавите со потребната документација, кандидатите се должни да ги достават до ЈП Водовод и канализација –Скопје на адреса ул.„Пазар Личеноски“ бр. 9 – Скопје.

Телефон за контакт 02/3073-010 локал 316; контакт лице: Дарко Донеvски;